

Останете здрави кога се враќате дома

после шумски пожар

Прашајте ги вашите локални служби за итни случаи дали е безбедно да се вратите во вашиот имот. Ако можете да се вратите, планирајте однапред. Бидете свесни за ризиците по здравје и безбедност. Не ги земајте децата со себе. Ако треба да ги земете, проверете дали и тие се безбедни.

Земете ги овие работи кога одите во вашиот имот:

- шишиња со вода за пиење
- храна
- крем за сончање
- капа со широк обод за заштита од сонце
- заштитна облека, вклучително цврсти обувки, солидни работни ракавици, работнички комбинезони за еднократна употреба (со долги ракави и панталони) и маски за лице P2/N95.

Бидете внимателни со небезбедни работи како што се:

- изгорен пепел и дрво, азбест, прашина, хемикалии и метал
- храна и лекови оштетени од оган или топлина
- вода за пиење што е загадена (извалкана) со пепел, ретарданти и отпадоци (на пример, ѓубре, земја, инсекти или животни).

Скенирајте го долниот QR код за информации како безбедно да исчистите и отстраните небезбедни работи.

Кога заминувате од вашиот имот:

- ставете ја сета заштитна облека во кеса (канта) за ѓубре
- измијте ги рацете откако сте ја соблекле заштитната облека
- исчистете ги обувките пред повторно да ги обуете.



Повеќе информации: www.health.nsw.gov.au/bushfires